



СЛУЖБИ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРЧ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-226. За огласи 1032-Т-221.

Среда, 14 ноември 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XII

Цена на овој број е 30.— дина. — Претоплатата за 1956 година изнесува 1500.— дина., а за странство 2200.— динари.— Редакција: „Лица Краљевин“ Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-638, Администрација 28-276. Пропажно одделение 22-619, Тел. централа 28-016.

588.

Врз основа на одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и членот 2 оддел I под а) точка 7а од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

I. На селскостопанските производителни организации (на селскостопанските имоти и установи, на економиите, на селанските работни задруги, на земјоделските задруги, на специјализираните земјоделски задруги, на задружните деловни сојузи што имаат селскостопански погони и вршат услуги со машини и сервисни станици), на водните заедници и на индустриските и трговските претпријатија што им вршат услуги со селскостопански машини на селскостопанските производители и земјоделските задруги со цел за унапредување на селскостопанското производство (на фабриките за шеќер, за масло, за цикорија, на каделарите, на претпријатијата за преработка на селскостопански производи, на претпријатијата за промет на селскостопански производи, на семенарските и слични претпријатија) — им се одобрува надоместок (регрес) при купувањето на селскостопански машини, справи и уреди (во натамошниот текст: опрема) од домашно производство, и тоа за:

- 1) трактори,
- 2) тракторски плугови,
- 3) тракторски дрлачи,
- 4) тракторски брани,
- 5) тракторски сеалки,
- 6) комбајни за жито,
- 7) тракторски самоврзачки,
- 8) тракторски гребала,
- 9) тракторски валјци,
- 10) тракторски расфрлувачи на шталско губре,
- 11) тракторски приколнички,
- 12) вршалки,
- 13) елеватори,
- 14) тракторски расфрлувачи на вештачки губриња,
- 15) моторни машини за селско стопанство,
- 16) лозјарски и визбарски справи,
- 17) машини за сушење овошје и зарзават,
- 18) прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата (групи 1—5),
- 19) експлозивни мотори и агрегати,
- 20) уреди и апарати за механизација на штали и живинарници,
- 21) електрични отради за добиток,
- 22) уреди за храна за добиток,
- 23) уреди за наводнување и одводнување и машини за мелиорација,
- 24) трактори и приклучни машини од типот „Фергусон“.

II. На стопанските организации од претходната точка и на индивидуалните селскостопански производители им се одобрува надоместок (регрес) при купувањето на запрежни и рачни селскостопански машини, справи и уреди (во натамошниот текст: опрема), и тоа за:

- 1) еднообразни плугови,
- 2) двообразни плугови,
- 3) копачки и култиватори,
- 4) дрлачи и брани,
- 5) валјци,
- 6) сеалки,
- 7) расфрлувачи на вештачки губриња,
- 8) самоврзачки, косачки и одлагачи,
- 9) свртувачи и гребала,
- 10) роналки, прекрупачи, репари и сечкари,
- 11) триери,
- 12) ветерници,
- 13) преси за сено и слама,
- 14) прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата (групи 6—11).

III. Надоместокот (регресот) се одобрува само за оние групи и типови селскостопански машини, справи и уреди (опрема) од точ. I и II што се наведени во Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот (во натамошниот текст: Список), кој е составен дел на оваа наредба.

Надоместокот (регресот) се признава во износи што се означени во Списокот.

IV. Дополнувањето на Списокот со нови групи и типови на опрема го врши сојузниот државен секретар за работи на финансиите, со согласност од секретарот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, а врз основа на предлог од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, кој е должен да прибави пред тоа мислење од еден од домашните институти за механизација на селското стопанство за корисноста на предложениот тип на селскостопанска машина, справа или уред.

V. На стопанските организации од точката I при купувањето на резервни делови за опрема од точ. I и II и на индивидуалните селскостопански производители при купувањето на резервни делови за опрема од точката II — им се одобрува надоместок (регрес) од продажната цена на производителот, односно од набавната цена на увозните претпријатија, и тоа за:

- 1) резервни делови од домашно производство 55%;
- 2) резервни делови од увозот 50%.

VI. Врз основа на фактурите за извршеното купување надоместокот (регресот) го остваруваат:

1) стопанските организации од точката I — при купувањето на опрема и резервни делови за своите потреби;

2) продавачите — при продажбата на опрема и резервни делови непосредно на индивидуалните селскостопански производители

VII. Надоместокот (регресот) при купувањето на резервни делови може да се остварува само под услов продажната цена на резервниот дел, без ре-

гресниот износ, да не е пониска од 1.000 динари по парче.

VIII. Производителите и увозниците на опрема и резервни делови од оваа наредба при продажбата на опрема и резервни делови на претпријатијата на големо или непосредно на потрошувачите, како и продавачите на мало при продажбата на опрема и резервни делови непосредно на потрошувачите, ќе ги формираат продажните цени според условите на пазарот.

Кога производителите и увозниците им продаваат опрема и резервни делови на стопанските организации што се занимаваат со промет на опрема и резервни делови на големо, продажните цени ќе ги формираат така што во нив да биде содржан и работот на трговијата на големо.

Стопанските организации што се занимаваат со промет на опрема и резервни делови на големо можат при продажбата на оваа опрема и резервни делови на стопанските организации што се занимаваат со промет на мало да им ги засметат покрај цената од претходниот став уште само трошоците за превоз и осигурување.

IX. Стопанските организации од точката I не можат опремата од точката I и резервните делови за истата опрема, како ни резервните делови од увозот за опремата од точката II, купени во смисла на одредбите од оваа наредба, да ги пренесат на други организации и лица пред да му го вратат на фискалот за регрес и детални износот на одобриениот регрес.

X. Со влегувањето во сила на оваа наредба преставаат да важат Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на опрема и резервни делови за зем. одневството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54 и 54/56), Одлуката за давање надоместок (регрес) на водните заедници при купување багери-гасеничари и други мелiorациони градежни машини, опрема и резервни делови од домашно производство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), како и другите прописи што се во спротивност со оваа наредба.

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14610
31 октомври 1956 година
Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи
на финансите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

СПИСОК НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ,
СПРАВИ И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА
РЕГРЕСОТ

Назив на видот	Назив групе (со комерцијална ознака или спецификацијом)	Износ регреса у 000 динара
I. Трактори	Трактор „Задругар“ дизел П/2	1.590
II. Тракторски плугови	1) 3/4 бразда ПТ-3 3/4 бразда „Задругар“ III ТП-III 3/4 бразда хидрауличен плуг	75
	2) Двобразден плуг „Задругар“ II ТРЗ-II Двобразден тракторски плуг ПТ-2	60
III. Тракторски дрлачи	1) Автоматска тракторска дрлача „Брана“ 4 Дрлача четирикрилна Дрлача шесткрилна „Брана“ 6 Дрлача окачена 2) Дрлача дискосна со 32 диска	55 50
IV. Брани	Тракторска брана синцирна Тракторска брана I Тракторска брана II	13
V. Тракторски сеалки	Дваесетредна сеалка 20 × 6 „СТ-20“	180
VI. Комбајни за жито	1) Комбајн »Masey Hariss« „630“ зафат 1,6 м 2) Комбајн »Masey Hariss« „780“ зафат 2,6 м Комбајн »Masey Hariss« „780“ зафат 3 м Комбајн »Masey Hariss« „780“ зафат 3,6 м	1.500 2.500
VII. Тракторски самоврзачки	1) Самоврзачка С-20 со кардан 2) Самоврзачка С-20 обична Самоврзачка комбинирана С-12	350 300
VIII. Тракторски гребала	Странични тракторски гребала Г-27.	65
IX. Тракторски валјци	1) Кембриц петделен Ц-11 2) Кембриц триделен Ц-111 3) Кембриц дводелен Ц-1111	80 50 40
X. Тракторски расфрлувачи на шталеко губре	Расфрлувач ТР-3 Расфрлувач РС-76	325
XI. Тракторски прикочички	1) Тракторска прикочичка од 1,5 тона 2) Тракторска прикочичка спрегна од 2 тони Селскостопанска прикочичка ПК-2а од 2 тони 3) Прикочички тритонски обични и комбинирани 4) Прикочички петтонски обични 5) Тритонски кипер-прикочички 6) Петтонски кипер-прикочички	100 135 200 300 300 500
XII. Вршалки	1) Бувалка на тресала „Весна“ 340 мм 2) Бувалка на чекрц 340 мм	50 26

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари	Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари																																							
III. Елеватори	3) Моторна вршалка „Слава“ 580 мм		XVII. Машини за сушење овошје и зарзават	4) Хидраулична преса од 600 л	300																																							
	Моторна вршалка „Зарија“ 550 мм			5) Хидраулична преса за грозје голема „Јастребац“	1.800																																							
	Вршалка од типот 280			6) Хидраулична преса „Херкулес“	135																																							
	Вршалка од типот 150			7) Пумпа за вино 15.000 лит/час	270																																							
	Вршалка од типот 140			8) Пумпа за вино 10.000 лит/час	113																																							
	Вршалка од типот 550	150		9) Пумпа за вино 6.000 лит/час	100																																							
	4) Вршалка од типот 70 рачна	50		10) Пумпа за вино рачна 2.500 лит/час	20																																							
	5) Вршалка од типот 660	300		XVIII. Прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата	1) Моторна овошна прскалка 300 л	Моторна прскалка 300 л, запрежна „Морава“ М-300	Моторна прскалка од типот „Бисерка“ 300 л	Моторна прскалка за хмел „Савињака“	Моторен лозјарски агрегат „Виноградник“	270																																		
	6) Вршалка од типот 1070	800									2) Моторна овошна прскалка 200 л	Моторна прскалка запрежна 200 л „Морава“ М-200	Моторна прскалка „Бисерка“ 200 л	3) Носен тракторски приклучок 200 л	Моторна превозна прскалка 100 л „Морава“ М-100	Прскалка за шеќерна ропка спрежна	140																											
	7) Вршалка од типот ВЖ 1300	1.500																4) Превозна прскалка „Груда“	Моторен запрашувач ММ-50	Моторен запрашувач „Вулкан“ за прежно преносен	Запрашувач „Токсавер“	100																						
	8) Вршалка за сончоглед	200																					5) Возен тракторски приклучок 400 л	6) Рачна превозна прскалка „Ренета“	Рачна превозна прскалка „Покорка“	Рачна превозна прскалка 60 л „Морава“ М-60	30																	
	9) Вложувач ИВ 1070																											7) Прскалка против плевели во житата „Морава“ М-40	8) Преносна прскалка 50 л	Овошна прскалка „Морава“ М-3	9) Моторен запрашувач „Вулкан“ преносен	80												
	Вложувач ВЖ 1300																																10) Овоштарска прскалка „Бакар“ автомат М-54	11) Овоштарска прскалка буткачка „Бакар“ оригинал	20									
Вложувач ЈВ 1385	25	XIX. Експлозивни мотори и агрегати	1) Бензински мотор стабилен 5/6 КС																																	„Савица“ 285	85							
10) Уред за детална	100																																					2) Бензински мотор 3—4 КС „Савица“	175	80				
11) Уред за ориз	50																																											
12) Гмечалка за слама	200																																											
13) Пик-ап уред за комбајни	130																																											
XIII. Елеватори																																									XVIII. Прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата			
1) Елеватор од 42 цола	Елеватор за слама од 42 цола																																								140	1) Моторна овошна прскалка 300 л	Моторна прскалка 300 л, запрежна „Морава“ М-300	Моторна прскалка од типот „Бисерка“ 300 л
	Елеватор за слама од 48 цола			150																																								
	2) Елеватор за слама од типот 54 цола			150																																								
	3) Елеватор за крупна храна за добиток																																											
	Елеватор за ситна храна за добиток			250																																								
	4) Елеватор СУЗ-ЕСС			45																																								
5) Елеватор „Вулкан И“	75																																											
6) Полжаест транспортер за жито ММ-151/153	85																																											
XIV. Тракторски расфрлувачи на вештачко губре			XVIII. Прскалки и запрашувачи за заштита на растенијата																																									
Расфрлувач РВ-77			125	1) Моторна овошна прскалка 200 л			Моторна прскалка запрежна 200 л „Морава“ М-200			Моторна прскалка „Бисерка“ 200 л			3) Носен тракторски приклучок 200 л			Моторна превозна прскалка 100 л „Морава“ М-100			Прскалка за шеќерна ропка спрежна			140																						
XV. Моторни машини за селско стопанство			1) Моторна сечка „Темпо“			2) Моторна сечка и скубалка			Сечка комбинирана			Сечка за силажа „Хојка“			95																													
2) Моторна сечка и скубалка бр. 2			Моторна преса за сено МП-17			3) Моторна сечка за ретка со електричен мотор МС-120			50			4) Универзална моторна мелница			„Олт“-КМ 3			140																										
5) Мелница на чекани „Драва“			Мелница на чекани „МЧ-34“			Мелница на чекани „МЧ-20“			Мелница за храна за добиток			50			6) Мелница на чекани помала „МЧ-14“			Мелница на чекани „МЧ-18“			Мелница на чекани со електричниот мотор „Савиња“			25																				
7) Мелница на чекани „МЧ-12“			Мелница на чекани „Сторж“			8) Мелници за овошје			10			9) Селектори моторни со запрашувач			90			10) Моторен запрашувач „Ж“			40																							
11) Моторна роналка за пченика			12) Моторна роналка за пченика ККС			13) Сортирувач на компир			92			1) Бензински мотор стабилен 5/6 КС			„Савица“ 285			85																										
1) Моторна гмечалка за грозје голема			2) Моторна гмечалка за грозје мала			3) Преса за грозје			125			2) Бензински мотор 3—4 КС „Савица“			175			80																										

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари	Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
	3) Бензински тракторски мотор 6 цилиндри од типот 0,1	270		14) Апарат за вештачки дожд пумпа 500/70 со електричен мотор на количка со 300 м цевки за 10 ха	824
	4) Дизел-мотор „Аран“ 7/9 КС	135		15) Апарат за вештачки дожд пумпа 900/50 со електричен мотор на количка со 400 м цевки за 15 ха	1.208
	5) Дизел-мотор „Аран“ 52 20 КС стабилен и бродски	580		16) Апарат за вештачки дожд пумпа 1.200/80 со електричен мотор на количка со 680 м цевки за 30 ха	2.180
	6) Дизел-мотор „Аран“ 53 30 КС стабилен и бродски	670		17) Пумпа 30 — 80 л со електричен мотор	50
	7) Дизел-мотор „Аран“ 40 КС стабилен и бродски	820		18) Пумпа 81 — 150 л со електричен мотор	98
	8) Количка за „Аран“ дизел-мотори	23		19) Пумпа 151 — 300 л со електричен мотор	120
	9) Електро дизели и хидроагрегати за селскостопански имоти	650		20) Пумпа 301 — 500 л со електричен мотор	200
XX. Уреди и апарати за механизација на штала и на живинарница				21) Пумпа 501 — 900 л со електричен мотор	220
1) Автоматска хранилка	24			22) Пумпа 901 — 1500 л со електричен мотор	240
2) Апарат за вештачко молзење на крави НЕ/4-55 со бензински мотор		450		23) Пумпа 1501 — 3000 л со електричен мотор	320
Апарат за вештачко молзење на крави со 6 канти и со електричен мотор				24) Пумпа 3001 — 6000 л со електричен мотор	450
3) Апарат за вештачко молзење на крави со 6 канти со електричен и бензински мотор		540		25) Пумпа 6001 л и повеќе л со електричен мотор	550
4) Апарат за молзење на крави на паша со електричен и бензински мотор		900		26) Багер со лажица од 1 м ³	17.200
5) Автоматско поило	8			27) Багер со лажица од 0,5 м ³	12.800
6) Електрични инкубатори	120			28) Триреден браздач закачен и за трактори	79
XXI. Електрична ограда за добиток				29) Скрепер од системот „Мискин“ за механика	249
Комплетна ограда	6			30) Рамнач фин „Еверсман“ од типот 12 ПЛ	358
XXII. Уред за храна за добиток				31) Рамнач груб за дигање тркало со хидраулика	369
1) Комплетен уред 1—2 вагони за 24 часа	800			32) Универзална рамка со хидраулика со две справи (4 подривачи и плугови за канали)	254
2) Мешалка за храна за добиток	360			XXIV. Спрежни плугови еднобраздни	
3) Уред за силирања	320			1) Плуг „Свезда“	
4) Уред за сушење детелина	450			Плуг „Мирјасец“	
XXIII. Уреди за наводнување и одводнување и машини за мелнорација				Плуг превртач „Јанез“	
1) Дожден агрегат пумпа 250/70 со дизел мотор, цевки 310 м	800			Плуг превртач „IKS“	
2) Дожден агрегат „Југо“	265			Плуг „Јуно 10“	8
3) Дожден агрегат за 10 ха од типот „Агро“ 2 со мултипликатор и 600 м цевки — превозни	1.120			2) Плуг „Вила“ PS-1	
4) Дожден агрегат за 10 ха пумпа 500/70 со електричен мотор — 600 м цевки превозни	1.180			Плуг „Змај“ PS-2	
5) Дожден агрегат за 20 ха пумпа „Агро 2“ со мотор — 880 м цевки со 5 распрскувачи	1.600			Плуг „Алфа“	
6) Дожден агрегат за 20 ха пумпа „Агро 2“, мултипликатор, 880 м цевки со 5 распрскувачи	1.480			Плуг „Идеал“	
7) Дожден агрегат за 10 ха пумпа „Агро 2“ погон со ременица од трактор, 600 м цевки	1.060			Плуг „Рало“ I	
8) Дожден агрегат за 50 ха, дизел-мотор 20 КС, пумпа „Агро 4“ — 83 распрскувачи — цевки 400 м — подбижен	1.400			Плуг „Истра“	
9) Моторен пумпен агрегат	98			Плуг „Јуно“ 7	
10) Дожден агрегат од типот L-100	3.500			Плуг „Мато“ 6	7
11) Дожден агрегат „Супер“	6.800			3) Плуг „Кавакли“	
12) Агрегат за вештачки дожд пумпа 300/50 со електромотор на количка со 100 м цевки за 5 ха	480			Плуг превртач „Лука“	
13) Агрегат за вештачки дожд пумпа 500/35 со електромотор на количка со 180 м цевки за 10 ха	660			Плуг „Гуро 5“	
				Плуг „Рало 3“	
				Плуг рамник „Ферхатовиќ“	
				Плуг „Милка“	
				Плуг „Расина 6“	
				Плуг „Томо 5“	5
				4) Плуг „Рало 2“	
				Плуг „Мирјасец“ АТЛ-0011	
				Плуг „Коњух 2“	
				Плуг превртач „Рало 2“	
				Плуг распорувач „Бачка“	
				Плуг лозјарски „Хисар“	
				Плуг лозјарски „Султан“	

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари	Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
XXV. Спрежни плугови двобраздни					
	Двобраздни плуг П-2 Б-1		3) Расфрлувач РВ-75		45
	Двобраздни плуг „Берта“	10	4) Расфрлувач РТ-5		40
XXVI. Копачки и култиватори спрежни			5) Расфрлувач спрежен „1300“		10
1) Копач за компир Р-82		40	6) Расфрлувач спрежен „1800“		20
2) Култиватор за памук		8	XXXI. Самоврзачки, косачки и одлагачи		
3) Копач и загнувач „Дика“			1) Косачка „Победа“ III КО-13		70
Копач и загнувач „Агро“			Спрежна косачка 3,5 стопи КО-31		240
Култиватор „Пребек“			2) Самоврзачка „Партизанка“ С-12		4
Копачка за пченка „Кумулус“			3) Одлагач на жито „51“		
Копачка за пченка „Расина 3“			XXXII. Свртувачи и гребала спрежни		
Копач со 7 мотичиња и превртачот „Мрган“			Свртувач на сено ОС-1 С		
Копачка за пченка „Прогрес“			Гребала со 36 заби Г-16		30
Копач „Кобац“			Гребала со 28 заби Г-26		
Копачка за пченка КК-3			XXXIII. Роналки, прекрупачи, репкарки и сечкарки рачни		
Копачка „Теа“			1) Сечка за репка НС-120а		30
Култиватор „Подравка“			Сечка „Јелка“		
Копачка „Кумлук“ 3			2) Сечка СБ-8		
Копач и загнувач со 3 мотичиња			Сечка за шаша „Весна“		
Копач и загнувач со 6 мотичиња			Сечка со 2 ножа „Бубњара“		
Копач и загнувач механизизиран			Сечка со 2 ножа мала		
Копач и загнувач од типот „Партизан“		4	Рачна сечка „10“		
XXVII. Дрлачи и брани спрежни			Прекрупач и роналка „Далит“		
1) Четириделни дрлачи			Рачна роналка РК-3		6
Триделни дрлачи			3) Сечка со 3 ножа „Бубњара“		
Брани ливадски			Сечка шварбача со 2 ножа од англиски тип		
Брани синцирни			Сечка „Бубњара“ голема		14
Ливадски дрлачи		5	4) Рачна роналка РК-3		
2) Чинијести дрлачи		14	Роналка РКУ		
XXVIII. Валјци спрежни			Сечка репкарка РБ		
1) Мазен валјак едноделен В-9		25	Сечка за репка „Бистра“		
2) Мазен валјак триделен В-8		45	Сечка за репка моторна		
XXIX. Сеалки спрежни и рачни			Рачна роналка за пченка РВЛ		5
1) Сеалка за жито со 8 реда		30	5) Сечка ВФС		20
2) Сеалка за жито со 12 реда		42	XXXIV. Триери рачни		
3) Сеалка за жито со 14 реда		44	1) Триер за чистење жито I		
4) Сеалка за жито со 16 реда		46	Триер за чистење жито II		
5) Сеалка за жито со 18 реда		53	Полжаест триер I		
6) Сеалка за жито со 20 реда		60	Полжаест триер II		6
7) Сеалка за пченка триредна СКН-3		34	2) Триер за чистење жито ИТ-300		
8) Сеалка за пченка СК-90		26	Триер за чистење жито ИТ-150		30
9) Сеалка за пченка СКК-3		30	XXXV. Ветерници рачни		
10) Сеалка квадратна за пченка СКК-2		72	1) Ветерница В-2		13
11) Сеалка за пченка СКИ-4		88	2) Ветерница „Зеница“		
12) Сеалка за шеќерна репка 4 × 16		44	Ветерница „Семберија“		10
13) Сеалка за шеќерна репка 5 × 16		48	XXXVI. Преси за сено и слама рачни		
14) Сеалка за пченка дворедна СК-2			Преса за сено и слама „Зора“		22
Сеалка дворедна за пченка „Злата“			XXXVII. Трактори и приклучни машини од типот „Фергусон“		
Дворедна сеалка „Вера“			Фергусон трактори		
Комбинирана машина за сеидба „Бал“		7	Трактор Фергусон Т-20		600
15) Сеалка дворедна за пченка „Лела“		5	Тракторски плугови Фергусон		
Сеалка „Нада“		5	1) Трибразден тракторски плуг од 10 цола		108
16) Сеалка за памук „Морава“			2) Тракторски плуг двобразден од 12 цола		74
Сеалка за памук едноредна „Универзал I“			3) Тракторски плуг еднореден од 16 цола		58
Сеалка за памук дворедна „Македонка“		11	4) Плуг двобразден дискосен		99
XXX. Расфрлувачи на вештачки губриња спрежни			5) Плуг подривач		42
1) Расфрлувач РТ-7 со 7 чинии		43			
2) Расфрлувач РВ-74		39			

Назив на видот	Назив на групата (со комерцијална ознака или спецификација)	Износ на регресот во 000 динари
	Тракторски дрлачи Фергусон	
1)	Окачена чинијаста дрлача од 7 цола	138
2)	Окачена чинијаста дрлача со назадни дискови 7 цола	150
3)	Угодлива чинијаста дрлача	144
4)	Клинеста дрлача	61
	Култиватори Фергусон	
1)	Култиватор СКЕ	68
2)	Култиватор со дискови и мотициња БКЕ-20	123
3)	Плевилка тракторска МКЕА-21	58
4)	Култиватор НКЕ	68
5)	Разредувач на шеќерна репка	150
	Сеалки Фергусон	
1)	Сеалка со можност за приклучување расфрлувач на вештачко губре	173
2)	Приклучок за расфрлување вештачко губре на сеалка	113
3)	Уред за садење копир Косачки Фергусон	46
1)	Косачка од 5 стопи	124
2)	Косачка од 6 стопи	128
	Други приклучни уреди од системот Фергусон	
1)	Разгрнувач на земја	66
2)	Расфрлувач на шталско губре	235
3)	Висок утоварувач	200
4)	Утоварувач на шталско губре	81
5)	Тракторски вили поставени едназад	60
6)	Вадилица за компир	114
7)	Рамнач окачен	87
8)	Приколичка тритонска кипер	240
9)	Дупчалка за дупки од 6 цола	74
10)	Дупчалка за дупки од 9 цола	76
11)	Дупчалка за дупки од 12 цола	76
12)	Дупчалка од 18 цола	83
13)	Вадилица за репка	70
14)	Секач за репкини глави	84

589.

Врз основа на одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и членот 2 оддел I под а) точка 7а од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА КУПЕНО ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО

I. Надоместокот (регресот) за горивото и мазивото купено кај претпријатијата за промет на нафта и нафтини деривати ќе им се одобрува од средствата на фондот за регреси и дотации, и тоа:

1) на селскостопанските производителни организации (на селскостопанските имоти и претпријатија, на селскостопанските установи, заводи и станици, на економите на стопански организации и установи што се организирани како погони, на селанските работни задруги, на земјоделските задруги

што имаат селскостопански погони и економии, на специјализираните земјоделски задруги што вршат селскостопанско производство — во натамошниот текст: селскостопански организации) — за количините потребни за селскостопанско производство;

2) на сервисните работилници за поправка на селскостопански машини, орудија и справи, што се организирани како претпријатија или како самостојни погони на стопански или задружни организации — за количините потребни за вршење селскостопански работи на селскостопанските производителни;

3) на водните заедници — за количините потребни за вршење работи на наводнување и одводнување (мелиорации), како и за погон на селскостопански машини за работите на селскостопанско производство;

4) на рибарските производителни организации, на установите за унапредување на рибарството, на рибарските задруги и на рибарските погони на земјоделски задруги и на индивидуалните регистрирани рибари — за количините потребни за погон на моторни чамци и на бродови за риболов на море и на езера.

II. Како работи на селскостопанско производство се сметаат работите на обработување земјиште на селскостопански организации (негување на посеви, берба, жетва, вршидба и средување на производите), превозот на репродукциони материјали потребни за обработка, превозот на селскостопански производи по свршената берба и жетва до магацинот односно до утоварната станица, како и превозот на селскостопански производи до утоварната станица односно до најблискиот пазар. Исто така се сметаат како селскостопански работи превозот на репродукциони материјали потребни за селскостопанско производство од истоимената станица на корисникот на регресот, и превозот на инвестициони материјали од истоимената станица до магацинот односно до земјиштето на корисникот на регресот. Како работи на риболов се сметаат одењето до ловиште и враќањето до прифатна домашна лука.

III. Претпријатијата за промет на нафта и нафтини деривати можат со регрес да им продаваат гориво и мазиво само на оние корисници на регресот на кои управата за приходи на народниот одбор на општината, на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисникот на регресот, им издала одобрение за купување. Со регрес тие можат да го продаваат горивото само ако е обоено според одредбите на Решението за боење и употреба на обоен петрол и бензин („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/53) и на Техничкото упатство за примена на Решението за боење и употреба на обоениот петрол и бензин („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/53).

IV. Претпријатијата за промет на нафта и нафтини деривати за количините гориво и мазиво што им се продадени на корисниците на регресот од точката I под 1—3 од оваа наредба остваруваат регрес по 1 кг и тоа:

1)	за петрол за мотори — — — —	30 динари
2)	за бензин за мотори — — — —	25 „
3)	за нафта — плинско масло — — —	32 „
4)	за моторно масло — — — —	110 „

а за количините гориво и мазиво што им се продадени на корисниците на регресот од точката I под 4 од оваа наредба по 1 кг, и тоа:

1)	за петрол за мотори — — — —	33 динари
2)	за бензин за мотори — — — —	35 „
3)	за нафта — плинско масло — — —	45 „
4)	за моторно масло — — — —	160 „
5)	за петрол за рибарски ламби — — —	83 „

V. Претпријатијата за промет на нафта и нафтини деривати се должни кон барањето за надоместок (регрес), што и го поднесуваат на банката кај која имаат жиро сметка, да приложат:

1) оверен прегис од сметката издадена на корисникот на регресот, која ги содржи следните податоци:

в) количини и видови на продадено гориво и мазиво,

б) цени по единица мерка и за целата количина без регресот,

в) износ на регресот по единица мерка и за целата количина,

г) износ наплатен од корисникот на регресот по единица мерка и за целата количина.

Податоците под б)—г) се даваат по видовите гориво и мазиво;

2) одобрение за купување, издадено од управата за приходи на народниот одбор на општината.

VI. Банката по извршената контрола на пресметката и барањето за надоместок (регрес) и го одобрува износот на регресот на жиро сметката на подносителот на барањето а на товар на сметката бр. 339495—9 „Регрес при купување гориво и мазиво за потребите на селското стопанство“ односно на сметката бр. 339495—4 „Регрес при купување гориво и мазиво за потребите на рибарството“.

VII. Управата за приходи на народниот одбор на општината е должна да води евиденција за издадените одобренија за набавка на гориво и мазиво со регрес, и тоа: по видови, количини и корисници.

VIII. Управата за приходи на народниот одбор на општината е должна пред издавањето на одобрение за набавка на гориво и мазиво со регрес да ги утврди фактичните потреби на корисникот на регресот во поглед на количината и видот на гориво и мазиво. Овие потреби управата за приходи на народниот одбор на општината ги утврдува врз основа на податоците за површината на земјиштето, за видот на селскостопанските работи, за видот на машините со кои ќе се вршат работите, за капацитетот на моторите и сл. Одобрение се издава само за оние количини гориво и мазиво што се потребни за работите што непосредно претстојат.

IX. Корисниците на регресот — стопанските организации — се должни да водат евиденција за потрошувачката на горивото и мазивото набавено со регрес.

X. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат одредбите на точката 1 под г) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки гудриња, средства за вештата на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), на точката 1 под б) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на индустриски производи за морското и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) и на точката 4 од Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на индустриски производи за морското и езерското рибарство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54).

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14763

2 ноември 1956 година

Белград

Го заменува

Државниот секретар
за работи на финансиите
Државниот потсекретар,
Зоран Пољач, с. р.

590.

Врз основа на точката VI под 1 од Одлуката за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56), а со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА, ПРЕТСЕЗОНА И ПОСЕЗОНА ЗА ПАНСИОНСКИТЕ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ

1. Туристичката сезона за работење на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани трае:

а) во приморските места од 15 јуни до 15 септември;

б) во другите места од 1 јули до 31 август.

2. Туристичката претсезона и посезона за работење на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани го опфаќа временскиот период што не се смета за сезона во смисла на претходната точка.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 2494

3 ноември 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Маријан Бреџел, с. р.

591.

Врз основа на членот 115 став 2 и членот 97 став 3 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56) и членот 3 под а) точка 6 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), а со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, издавам

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД МЕГУ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО ЧИЈ СОСТАВ СЕ ТИЕ

1. Во Наредбата за уредување на односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу угостителските дуќани и претпријатијата во чии состав се тие („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/56) во точката 6 се додава нов став, кој гласи:

„Работничкиот совет на претпријатието може со своја одлука да го одложи почетокот на примената на оваа наредба по 1 јануари 1956 година, а најдоцна до 1 октомври 1956 година.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2071

3 ноември 1956 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар
за работи на стоковниот промет
Државен потсекретар,
Љубо С. Бабиќ, с. р.

592.

Врз основа на одделот 12 главата XXV од Сојузниот општествен план за 1956 година и членот 2 оддел I под а) точка 7а од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56 и 43/56), во согласност со Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

I. Производителните и трговските стопански организации што продаваат селскостопански машини, справи и уреди се должни за извршениот промет на тие производи да водат уредна и ажурна евиденција.

Претпријатијата за поправка на селскостопански машини (сервисните станици) се должни да водат уредна и ажурна евиденција за набавката и потрошувачката на резервните делови набавени со регрес и во фактурите за извршените услуги да дадат спецификација на трошоците за извршените услуги, со ознака на цената на употребените резервни делови набавени со регрес.

II. Продавачите од претходната точка се должни во фактурата за извршената продажба на машина, справа или уред да ги внесат следните податоци:

1) ознака на продадената машина, справа или уред (вид, марка и фабричен број), како и ознака од Списокот на селскостопанските машини, справи и уреди на кои се однесува регресот — Список од точката III на Наредбата за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/56);

2) продажна цена по парче и за целата количина;

3) износ на регресот по парче и за целата количина.

III. При продажбата на резервни делови продавачот ја означува во фактурата покрај податоците од претходната точка под 2 и 3 продажната цена на производителот односно набавната цена на увозното претпријатие и дали продадениот резервен дел е од домашно или странско производство.

Под набавна цена на увозното претпријатие се подразбира цената франко југословенска граница пресметана според диспаритетниот курс на валутата во која пресметувањето е извршено. Овој износ се наголемува за трошоците за допрема до складот на увозникот, ако увозникот ја врши продажбата од својот склад.

IV. Во фактурите за запрежните и рачните селскостопански машини, уреди и справи што им се продадени и испорачани на индивидуалните селскостопански производители продавачите внесуваат и податок за цената без регресот, по парче и за целата количина.

V. Ако на ист купувач му се продаваат селскостопански машини, справи, уреди и резервни делови, продавачот ќе издаде посебна фактура за резервните делови.

VI. Корисниците на регресот се должни по извршеното купување на селскостопански машини, справи и уреди од точката I на наредбата, да и' ги достават податоците од точката XII на ова упатство на управата за приходи на народниот одбор на општината, која води евиденција за овие машини, справи и уреди.

VII. Земјоделските задруги при купувањето на запрежни и рачни селскостопански машини, уреди и справи се должни да му соопштат на продавачот дали набавката ја вршат за потребите на својот

селскостопански погон или за својот трговски погон заради натамошна продажба. Продавачот го внесува ова во фактурата.

VIII. Барањето за надоместок (регрес) стопанските организации и установи од точката I на наредбата и' го поднесуваат на банката кај која имаат жиро сметка.

За селскостопанските машини, справи, уреди и резервни делови продадени на индивидуалните селскостопански производители, барањето за надоместок (регрес) и' го поднесуваат стопанските организации кои наведената опрема и резервни делови ги произведуваат односно стопанските организации што вршат промет на тие производи, и тоа на банката кај која имаат жиро сметка.

IX. Кон барањето за надоместок (регрес) за купената опрема од точката I на наредбата стопанските организации и установи се должни да приложат потврда од управата за приходи на народниот одбор на општината во која имаат седиште за тоа дека податоците за купената опрема и' ги поднеле на таа управа за приходи според точката VI од ова упатство.

X. Кога производителната организација ќе почне да произведува нови селскостопански машини, справи или уреди, не може да пристапи кон нивна продажба со регрес пред да се внесе таквиот нов производ во списокот. За таа цел таа на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ му поднесува барање со потребната документација.

XI. Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ е должен во рок од 30 дена по приемот на барањето да му поднесе на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите предлог за дополние на списокот или да го одбие применото барање. Во предлогот за дополние на списокот Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ е должен да ја означи и височината на надоместокот (регресот).

Ако Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ ќе го одбие барањето на производителната организација или во рокот од претходниот став не ќе поднесе предлог, подносителот на барањето има право таквиот предлог да му го поднесе непосредно на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

XII. Управата за приходи на народниот одбор на општината е должна да води евиденција за опремата од точката I на наредбата, која треба да содржи податоци за купувачот, видот, марката, фабричниот број и ознаката на машината, на селскостопанскиот уред или справа.

XIII. Банката е должна да изврши контрола на барањето за регрес во поглед на точноста на пресметката и потполноста на документацијата. Износот на признаениот надоместок (регрес) банката го одобрува во корист на жиро сметката на подносителот на барањето, и тоа на товар: на сметката бр. 339495-5 „Регрес за селскостопанска опрема“, ако се работи за купување на опрема, или на сметката бр. 339495-7 „Регрес за резервни делови“, ако се работи за купување на резервни делови за селскостопанска опрема.

Банката е овластена да може, по потреба, од подносителот на регресното барање да ги бара на увид и оригиналните фактури врз основа на кои се остварува надоместок (регрес).

XIV. Во случај на пренос на селскостопанска опрема и резервни делови врз стопанска организација, установа или лице што не можат да купуваат опрема и резервни делови со регрес, организацијата од точката I на наредбата ќе го пресмета износот што е должна да го уплати во корист на сметката на регресот на тој начин што износот на одобриениот и' регрес ќе го утврди сразмерно на неамортизираниот дел на пренесениот производ. (На пример: селскостопански имот продава машина чииј век на траењето е 8 години по 2 години упо-

треба. Износот на регресот бил 600 илјади динари. Во корист на сметката на регресот ќе уплати 75% од овој износ).

Ако селскостопанската организација не ќе го уплати утврдениот износ ни до моментот на пресметот, е должна да плаќа интерес пропишан за неблаговремено уплатување обврски на стопанските организации спрема буџетот и фондовите.

Организацијата што врши пренос на опрема од точката I на наредбата е должна за преносот да ја извести управата за приходи на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа нејзиното седиште, како и управата за приходи на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата врз која се пренесува опремата.

XV. Ако селскостопанската опрема од точката I на наредбата се дава на послуга на организација или лице што опремата не може да ја набави со регрес, давателот е должен за времето за кое опремата е отстапена да изврши пресметување и уплата на дел од регресот во смисла на претходната точка.

XVI. Кога организацијата опремата купена со регрес ќе ја расходува пред истекот на определеното рок за траење, е должна во корист на сметката на регресот да го уплати делот од регресот утврден срезмерно на остатокот од векот на траењето на предвременно расходуваната опрема.

XVII. Набавка на багери од Списокот под р. бр. XXIII/26 и 27 може да се врши со регрес само со претходна согласност од Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ.

XVIII. Земјоделските задруги се должни да извршат попис на сите запаси на опрема од точката II на наредбата што се затечени на денот на влегувањето во сила на наредбата, а се набавени со регрес заради продажба на селскостопанските производители според точката 4 став 2 од Упатството за примена на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на опрема и резервни делови за земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54). Пописот треба да содржи податоци за видот на опремата, за износот на применетиот регрес, за износот на регресот за таа опрема според Списокот и за разликата меѓу овие два износи. Ако износот на применетиот регрес (поранешниот) е повисок, разликата ќе ја уплатат во рок од 30 дена во корист на сметката на регресот, во спротивно ќе поднесат барање за надоместок.

Пописот се врши во присуство на претставник од управата за приходи на народниот одбор на општината.

Примерок од пописот задругата ќе и достави на банката кај која има жиरो сметка.

XIX. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 14762

2 ноември 1956 година

Белград

Го заменува
Државниот секретар за работи
на финансиите
Државен потсекретар,
Зоран Полич, с. р.

593.

Врз основа на точката VI под 2 и 3 од Одлуката за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56), а со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите, пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА СЕЗОНСКОТО ПАНСИОНСКО РАБОТЕЊЕ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И ЗА ПАНСИОНСКИТЕ УСЛУГИ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ

I. Под сезонско пансионско работење во угостителството се подразбира давањето пансионски услуги

од страна на угостителските претпријатија и дуќани што работат најмногу 9 месеци во годината.

2. Под давање пансионски услуги во смисла на претходната точка се подразбира давањето услуги за сместување и исхрана.

Еднодневниот пансион опфаќа услуги за сместување и три obroka на исхрана, а полупансионот опфаќа услуги за сместување, 1 мал оброк (појадок) и 1 голем оброк (ручок или вечера).

3. Во основицата за пресметување на премиите според Одлуката за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани влегуваат:

а) за индивидуалните корисници на пансионски услуги (туристи) — вредноста на пансионот или на полупансионот користен најмалку 3 дена;

б) за групните корисници на пансионски услуги (организирани групни туристички патувања) — најмалку вредноста на еден полупансион по еден член на група.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 2191

3 ноември 1956 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот прмет,
Маријан Брецељ, с. р.

594.

Врз основа на точката VI под 4 од Одлуката за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56), а со согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите, пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ НА СЕЗОНСКИТЕ ПАНСИОНСКИ УГОСТИТЕЛСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ

I. Сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани ги остваруваат премиите, според Одлуката за давање премии на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани, со поднесување на писмено барање до банката кај која имаат жиरो сметка.

Барањето од претходниот став се поднесува во сроковите определени во спогодба со банката, а најдоцна секој 15 дена.

II. Барањето за остварување на премиите мора да содржи:

1) број на остварени пансионски и полупансионски;

2) остварена цена на пансионот и на полупансионот;

3) износ на остварениот промет на пансионски услуги;

4) износ на премијата.

Кон барањето се прилагаат копиите од фактурите за наплатените пансионски услуги, кои мораат да бидат потпишани од страна на овластените лица во претпријатието и од корисниците на пансионските услуги, односно во случај на групно користење на овие услуги — од страна на водачот на групата. Во фактурата мора да биде назначено во кое време е користена пансионската услуга.

III. Народната банка е должна пред исплатата на премиите да ја провери оправданоста на барањето и исправноста на поднесените документи

IV. Сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани се должни да водат евиденција за корисниците по делови и вредност на пансионските услуги на кои ги остваруваат премиите.

Евиденцијата од претходниот став се води во посебна книга, која мора да биде заверена од надлежната управа за приходи на народниот одбор на

општината во која е седиштето на сезонското пансионско угостителско претпријатие или дуќан.

V. Сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани се должни на корисниците на пансионски услуги да им издадат една копија од фактурата, а една копија да чуваат во книгата за копии на фактурите.

VI. Сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани се должни во своето книговодство посебно да го искажуваат прометот на пансионски услуги на кои ги остваруваат премиите, како и износите на остварените премии на овој промет.

VII. Премиите се исплатуваат на товар на сметката бр. 339564 „Премии за пансионско угостителство“.

VIII. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Бр. 2388

6 ноември 1956 година
Белград

Државен секретар
за работи на стекониот промет,
Маријан Бреќел, с. р.

595.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА КНИГОВОДИТЕЛИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, според поднесените Правила, оснивањето и работата на Сојузот на книговодителите на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 21680

17 октомври 1956 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

596.

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, врз основа на членот 13 од истиот закон донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА УРБАНИСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се одобрува, според поднесените Статут, оснивањето и работата на Сојузот на друштвата на урбанистите на Југославија, со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

II/3 бр. 20127

17 октомври 1956 година
Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

597.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ОПТЕК НА ПРИГОДНИТЕ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ИЗДАДЕНИ ВО 1955 ГОДИНА

Сите пригодни поштенски марки издадени во 1955 година се повлекуваат од оптек, со тоа што со

нив да можат да се франкираат поштенските пратки до 31 декември 1956 година заклучно.

Според ова решение престанува од 1 јануари 1957 година франкатурната вредност на пригодните поштенски марки од следните изданија:

- 1) „Дубровачке летње игре“ (15 и 30 динари);
- 2) „Меѓународна изложба графике“ (15 динари);
- 3) „Светски конгрес глувих“ (15 динари);
- 4) „Југословенска флора“ (5, 10, 15, 17, 25, 30, 50, 70 и 100 динари);
- 5) „ОУН“ (30 динари);
- 6) „Десетогодишњина прогласења Републике“ (15 динари).

Бр. 11776

3 ноември 1956 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

598.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56 и 46/56), точ. 4 и 5 од Наредбата за контрахирање на жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/56) и точ. V од Наредбата за условите под кои стопанските организации можат да се договараат за откупот на селскостопански производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/56), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, во согласност со Сојузниот уред за цени и со Дирекцијата за исхрана, издаваат

СООПШТЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ ЗА КУПУВАЊЕ ЖИТА И ЗА ДОГОВОРЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ ЖИТА ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА

I. Претставниците на стопанските организации и на земјоделските задруги овластени за купување жита според Уредбата за прометот на житата (во натамошниот текст: овластените стопански организации) на состанокот на пленумот на Потсекцијата за жита и семенски стоки во рамките на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, во присуство на овластените претставници на Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на 12 ноември 1956 година се договорија за највисоките договорени цени за купување жита и за договорените цени за контрахирање на жита од родот на 1957 година.

II. Според постигнатата спогодба, овластените стопански организации ќе ги купуваат житата според следните највисоки договорени цени:

	Дин./кг
1) пченица — — — — —	35
2) 'рж — — — — —	32
3) јачмен (освен пиварски) — — — —	30
4) овес — — — — —	30
5) пченка — — — — —	30

Цените од претходниот став се подразбираат франко магацин, вагон или шлеп по избор на купувачот, за житата од следните квалитети:

- 1) пченица — 76 килограми хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;
- 2) 'рж — 70 килограми хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;
- 3) јачмен (освен пиварски) — 61 килограм хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

4) овес — 41 килограм хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

5) пченка — природно сува, со 14% влага и до 2% дефектни зрна.

Ако испорачаните жита имаат поголема или помала хектолитарска тежина од напред наведените, цената се зголемува или намалува за 0,50 за секој поголем или помал килограм хектолитарска тежина. Дропките се земаат во оглед.

Ако житата имаат поголем или помал процент уродица, нечистотија или влага од напред наведените, цената ќе се намали или зголеми во односот 1:1 за секој поголем односно помал процент на уродица, нечистотија или влага. Дропките се земаат во оглед. Кршените зрна под половина се сметаат во уродица.

За снетливост во појака степен (замачкани и извалкани жита и жита со јака миризба) ќе се одбива до 3% од цената.

III. Цените од точката II на ова соопштение за пченицата, ржта, пченката и јачменот важат за купување во житородните ресони, и тоа на подрачјето на Автономна Покраина Војводина и во околните Осиек и Винковци.

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа, овластените стопански организации од Автономна Покраина Војводина односно од околните Осиек и Винковци ќе ги договараат во рамките на Трговската комора на Автономна Покраина Војводина односно на Трговската комора на Народна Република Хрватска цените според кои ќе ги купуваат овие жита во поодделни подрачја на Автономна Покраина Војводина односно на околните Осиек и Винковци, со тоа тие цени да не можат да бидат поголеми од цените од точката II на ова соопштение.

IV. Цената од точката II на ова соопштение за овесот важи за целата територија на Југославија.

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа, овластените стопански организации ќе се договараат во рамките на републичките трговски комори за цените по кои ќе го купуваат овесот во поодделни подрачја на територијата на Југославија, со тоа тие цени да не можат да бидат повисоки од цените за овесот од точката II на ова соопштение.

V. Овластените стопански организации ќе го вршат контрахирањето на жита од родот на 1957 година во Автономна Покраина Војводина и во околните Осиек и Винковци според договорените цени кои не можат да бидат поголеми од цените од точката II на ова соопштение.

Ако условите на пазарот го овозможуваат тоа, овластените стопански организации од Автономна Покраина Војводина односно од околните Осиек и Винковци ќе се договараат во рамките на Трговската комора на Автономна Покраина Војводина односно на Трговската комора на Народна Република Хрватска за договорените цени според кои ќе ги контрахираат житата во поодделни подрачја на Автономна Покраина Војводина односно на околните Осиек и Винковци, со тоа тие цени да не можат да бидат поголеми од цените од точ. III и IV на ова соопштение.

VI. Купувањето на пченица, рж, пченка и јачмен (освен пиварски) и контрахирањето на жита во другите подрачја надвор од Автономна Покраина Војводина и околните Осиек и Винковци, овластените стопански организации ќе ги вршат според цените и условите за кои ќе се договараат во рамките на републичките трговски комори, во смисла на поблиските упатства што ќе ги даде Сојузот на трговските комори на ФНРЈ во согласност со Сојузниот уред за цени.

VII. Ова соопштение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1808

12 ноември 1956 година

Белград

За Сојузот на трговските комори на ФНРЈ,
Ристо Бајалски, с. р.

За Главниот задружен сојуз на ФНРЈ,
Дим. Бајалица, с. р.

За Сојузот на селско-стопанските комори на ФНРЈ,

инж. Војин Поповиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за формирање фондови за унапредување на шумарството и за управување со тие фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШУМАРСТВОТО И ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТИЕ ФОНДОВИ

Во членот 11 на крајот по зборовите „со тие фондови“ се брише точката и треба да се додадат изоставените зборови „на автономните единици“.

Од Сојузниот извршен совет, 31 октомври 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/56, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА ПРЕЧИСТЕНИОТ ТЕКСТ ОД УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ

1. Во членот 19, во првиот ред од првиот став, по зборот „окружниот“ испуштен е зборот „стопански“.

2. Во членот 26, во последниот ред, наместо зборовите „во застапувањето“ треба да стојат зборовите „и застапување“.

3. Во членот 28, во вториот ред од третиот став, по зборот „окружниот“ испуштен е зборот „стопански“.

4. Во членот 37, по третиот став испуштен е ставот 4. кој гласи:

„По барањето од претходниот став, народниот одбор на општината донесува решение во согласност со народниот одбор на околицата.“

Во третиот и четвртиот ред од последниот став на овој член, наместо зборовите „до народниот одбор на околицата“ треба да стојат зборовите „до републичкиот извршен совет“.

5. Во членот 42, во првиот ред од третиот став, наместо бројот „22“ треба да стои бројот „21“.

Од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, 5 ноември 1956 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за определување рокот на стопанските организации за пропишување на правилниците за премии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/56) се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РОКОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ

Во точката 1 во последниот ред наместо „15 ноември“ треба да стои „30 ноември“.

Од Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, 3 ноември 1956 година.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 79 од Уставниот закон и членот 30 од Законот за државната управа, а во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ

Видовиќ Урош, досегашен заменик на директорот на Сојузниот завод за социјално осигурување, се назначува за помошник државен секретар во Државниот секретаријат за работи на финансиите.

В. бр. 2271

8 ноември 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИСЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 48 од 23 октомври 1956 година објавува:

Наредба за определување установи на територијата на НР Србија во кои може да се врши испитување на прехранбени продукти;

Решение за измени и дополненија на Решението за утврдување бројот на членовите на Републичкиот совет за социјална заштита и за именување членови на тој совет;

Решение од Републичката изборна комисија за распишување дополнителни избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Народното собрание на Народна Република Србија за Изборната околија Лозница.

Во бројот 49 од 27 октомври 1956 година објавува:

Закон за здравствените станици во стопанските организации;

Одлука за потврда на статутите на околиците;

Одлука за потврда на Статутот на Универзитетот во Белград и статутите на неговите факултети во Белград и Нови Сад;

Одлука за потврда на Уредбата за оснивање Секретаријат за народна одбрана;

Одлука за разрешување од судиската должност на судиите на окружните и окружните стопански судови;

Одлука за избирање судии на окружните судови;

Уредба за оснивање Секретаријат за народна одбрана.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во броевите 59 од 19 октомври 1956 година и 60 од 22 октомври 1956 година немаат службен дел.

Во бројот 61 од 26 октомври 1956 година објавуваат:

Наредба за дополние на Наредбата за определување народни одбори што осниваат комисији за полагање испити за квалифициран и висококвалифициран работник кој со стручната спрема се здобива со практична работа во претпријатието;

Решение за измена на Решението за именување околински изборни комисији за избирање народни пратеници во Републичкиот собор на Саборот на Народна Република Хрватска;

Решение за распишување дополнителни избори на Општинскиот собор на НО на општината Дуга Реса;

Решение за распишување дополнителни избори на Соборот на производителите на НО на општината Дуга Реса;

Решение за распишување дополнителни избори на Општинскиот собор на НО на општината Нова Градишка.

СОДРЖИНА:

	Страна
588. Наредба за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство — — — — —	793
589. Наредба за давање надоместок (регрес) за купено гориво и мазиво за потребите на селското стопанство и на морското и езерското рибарство — — — — —	798
590. Наредба за определување туристичка сезона, претсезона и посезона за пансионските угостителски претпријатија и дуќани — — — — —	799
591. Наредба за дополние на Наредбата за уредување на односите што произлегуваат од распределбата на вкупниот приход меѓу угостителските дуќани и претпријатијата во чиј состав се тие — — —	799
592. Упатство за примена на Наредбата за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство — — —	800
593. Упатство за сезонското пансионско работење во угостителството и за пансионските услуги што влегуваат во основницата за пресметување на премиите — —	801
594. Упатство за начинот на поднесување барања и за потребната документација за остварување на премиите на сезонските пансионски угостителски претпријатија и дуќани — — — — —	801
595. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на книговодителите на Југославија — — — — —	802
596. Решение за одобрување оснивањето и работата на Сојузот на друштвата на урбанистите на Југославија — — — — —	802
597. Решение за повлекување од оптек на пригодните поштенски марки издадени во 1955 година — — — — —	802
598. Соопштение за највисоките договорени цени за купување жита и за договорените цени за контрахирање жита од родот на 1957 година — — — — —	802
Исправка на Уредбата за формирање фондови за унапредување на шумарството и за управување со тие фондови — — —	803
Исправка на пречистениот текст од Уредбата за земјоделските задруги — — — — —	803
Исправка на Решението за определување рокот на стопанските организации за пропишување на правилниците за премии —	803